

Младите федералисти слушнаа за активностите на МЦМС за толеранција

Младите европски федералисти избраа да слушат кои се постигнувањата на МЦМС на полето на толеранцијата што беше дел од меѓународниот семинар „Толерантна Европа – дефинирање на пречките“. Презентацијата ја направи првиот извршен директор на МЦМС, Александар Кржаловски, на 9 април 2014 г. пред дваесетина учесници од Финска, Шведска, Украина, Грција, Германија и други европски земји.



Беше опфатено 20-годишното искуство на МЦМС посветено на културната разноличност и дијалогот. Учесниците беа најзаинтересирани за споровите на Македонија со соседите и начинот на справување со нив. Најмногу се дебатираше за спорот за името со Грција.

Студентите се интересираа и за признавањето на автокеفالноста на МПЦ и за меѓуетничките односи во Македонија.

Започнува мерењето на нивото на корупција

Во мај, МЦМС ќе започне со спроведувањето на анкетата со бизнис заедницата со цел детектирање на ризиците од корупцијата и поврзаноста на корупцијата со организираниот криминал во Република Македонија. Анкетата ќе биде спроведена на репрезентативен примерок од 400 претставници на приватни деловни субјекти со различна големина.

Резултатите од анкетата, заедно со наодите од другите истражувачки активности ќе бидат основа за изработката на Извештај за следење на корупцијата и заканата од организиран криминал.

Објавен новиот „Барометар на еднакви можности“

МЦМС го публикуваше извештајот од истражувањето Барометар на еднакви можности посветен на перцепцијата на дискриминацијата во Македонија.

Истражувањето покажа дека граѓаните најмногу ја перцепираат дискриминацијата по партиска основа. Таа изнесува 78,3% и е речиси двојно висока од перцепцијата за дискриминација по основ на пол (36,6%). Втора на листата е дискриминацијата по основ на етничка припадност (51%), а трета дискриминацијата по основ на сексуална ориентација (46,3%).

Во однос на 2009 година, кога последен пат беше спроведено ова истражување, зголемена е перцепцијата за дискриминација по три основи: по основ на сексуална ориентација зголемувањето е за 6,4% процентни поени (46,3% - 2013 наспроти 39,9% - 2009); по религиска основа, за 3,8 процентни поени и по партиска основа за 0,5 процентни поени (78,3% во 2013 наспроти 77,8% во 2009 година).

Вкупно 22,2% од испитаниците биле жртва на дискриминација во последните 12 месеци, а во улога на сведоци се нашле 30,8% од нив. И кај оние со лично искуство и кај оние кои биле сведоци, најчестата основа за дискриминација била онаа по партиска припадност, 13,1% односно 17,5%.



Повеќе од 80% од испитаниците се согласни да се воведат мерки кои ќе обезбедат еднакви можности за сите основи на дискриминација освен, за дискриминацијата по основ на сексуална ориентација каде таа согласност изнесува 66,4%. Дека воопшто или недоволно се вложуваат напори за борба против сите облици на дискриминација сметаат вкупно 59,4% од испитаниците.

Иако 55,7% од испитаниците рекле дека си ги знаат правата во случај на дискриминација, а 80,9% рекле дека ќе побараат заштита, сепак 33,4% не знаат каде ќе се обратат за помош. Најголем процент, 24,8% од тие што одговориле каде ќе ја бараат заштитата, ја одбрале полицијата, а Комисијата за заштита од дискриминација е избор на 8% од испитаниците.

Истражувањето беше спроведено преку телефонската анкетата во домаќинствата на национален репрезентативен примерок од 1.600 испитаници. Анкетата беше спроведена во септември 2013 година. Целта на истражувањето беше да се испита перцепцијата на граѓаните. МЦМС ѝ ја довери анкетата на јавното мислење, врз којашто се базира извештајот, на истражувачката кука М-проспект, чија одговорност беше и методолошката исправност на анкетата.

Како до функционална канцеларија?

Од 15 до 17 април 2014 година во Маврово беше организирана обука за канцелариско и архивско работење. На обуката учествуваа седумнаесет претставници на граѓанските организации кои работат со маргинализирани групи во кумановскиот, скопскиот и тетовскиот регион.

Учесниците беа запознаени со правилата и законските рамки на канцелариското и архивското работење. Посебен фокус беше ставен на правилата за водење договори, дописи, проектни документи и листи, објави, фотографии и публикации, како и правилата за сортирање документи.

„Обуката е многу корисна“, рече Јасмина Манева од „Јуниор ашвмент“. Според неа, граѓанските организации имаат недостатоци во правилното чување на документацијата. „Знаењата за архивирање и канцелариско работење се многу важни за една функционална канцеларија, затоа ваквите обуки ни се многу важни“, додаде таа.

Учесниците се запознаа и со системите за управување со квалитет, ИСО 9001 и ИСО 14000. Вештините за правилно канцелариско работење и архивирање се развиваа и преку вежби. Учесниците во групи вежбаа пишување деловно писмо, склучување договор, составување

фактура, заведување во деловодник, регистрација на фактури во влезна и излезна книга за фактури, составување на блок дијаграм за конкретно барање и цртање на функционална канцеларија.



Учесниците се стекнаа со вештини за правилно чување на документацијата

Обуката ја спроведе граѓанската организација ОРТ.

Обуката е реализирана во рамки на проектот „Оспособување на малцинските жени погодени од конфликтот“ кој е финансиран од Европската Унија во рамките на 4-та компонента на Инструментот за претпристапна помош (ИПА). ОЖП го спроведува МЦМС со партнерите со цел да се поддржи пристапот на жените погодени од конфликтот до пазарот на трудот.